

| Прилог бр.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предметна програма од прв циклус на студии                                                                          |                                                               |                      |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 1.          | Наслов на наставниот предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вовед во правото                                                                                                    |                                                               |                      |      |
| 2.          | Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50800                                                                                                               |                                                               |                      |      |
| 3.          | Студиска програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Односи со јавност                                                                                                   |                                                               |                      |      |
| 4.          | Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Правен факултет „Јустинијан Први“, Институт за правно-политички науки, Катедра за воведни и теоретски правни науки. |                                                               |                      |      |
| 5.          | Степен (прв, втор, трет циклус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Прв                                                                                                                 |                                                               |                      |      |
| 6.          | Академска година /семестар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | прва година/ втор семестар<br>(од академската 2023/24)                                                              |                                                               | Број на ЕКТС-кредити | 7,5  |
| 8.          | Наставник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Проф. д-р Каролина Ристова-Астеруд                                                                                  |                                                               |                      |      |
| 9.          | Предуслови за запишување на предметот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нема посебни предуслови освен предусловите за освоени доволен број на кредити за упис во соодветниот семестар.      |                                                               |                      |      |
| 10.         | Вовед во правото е предмет кој на студентите на студиите по односи со јавност треба да им даде воведни и основни знаења за клучните поими, категории, институти и концепти од областа на државата и правото, со особено внимание на оние на кои ќе бидат редовно упатени во идната професија и кои вообичаено преставуваат составен дел од општата правна култура на (високообразованите) граѓани. Дополнително, предметната програма преставува солидна подготовка и вовед во изучување на низа други предмети од наставната програма во текот на студиите.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                               |                      |      |
| 11.         | Содржина на предметната програма: Во рамки на наставата се изучуваат теориите за суштината и настанувањето на државата, белезите и облиците на државата, организација на државата (начела и видови државни органи), поимот и видови на општествените норми, со посебен акцент на правото како општествена норма, правен поредок, правен акт, правни дела, правен однос, субјекти и примена на правото, системот на правото (правни гранки и установи), воведно запознавање со современите правни системи и клучните современи теоретски концепти на правната држава и владеење на правото.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                               |                      |      |
| 12.         | Методи на учење: 1. Предавањата се состојат во 3,5 академски часа неделно, од кои на првите два часа се совладува предметната програма преку предавања и интерактивна комуникација на студентите, додека последните 1,5 часа се резервирани за студентски презентации и дебати за клучни теми од предметната програма, и во рамки на кои се очекува студентите да ги развиваат и демонстрираат своите критички анализи и обсервации за тематските единици, како и да ги поврзуваат теоретските поими и концепти со реалните случувања од областа на државата и правото. Во совладување на тематските единици, ќе се користат и аудио-видео материјали, евентуално гостување на експерти од праксата, како и ќе се користи методот на анализа на актуелното медиумско следење на државата и правото (особено во македонски контекст). 2. Самостојно учење. |                                                                                                                     |                                                               |                      |      |
| 13.         | Вкупен расположив фонд на време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 часа                                                                                                            |                                                               |                      |      |
| 14.         | Распределба на расположивото време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,5 / 15 недели                                                                                                     |                                                               |                      |      |
| 15.         | Форми на наставните активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.1.                                                                                                               | Предавања- теоретска настава                                  |                      | 67,5 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.2.                                                                                                               | Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, тимска работа |                      |      |
| 16.         | Други форми на активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.1.                                                                                                               | Проектни задачи                                               |                      | 20   |

|     |                                             |                                                            |                                          |                  |                           |        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
|     |                                             | 16.2.                                                      | Самостојни задачи                        | 20               |                           |        |
|     |                                             | 16.3.                                                      | Домашно учење – задачи                   | 42,5             |                           |        |
| 17. | Начин на оценување                          |                                                            |                                          |                  |                           |        |
|     | 17.1.                                       | Тестови                                                    |                                          | 80 %             |                           |        |
|     | 17.2.                                       | Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) |                                          | 10 %             |                           |        |
|     | 17.3.                                       | Активност и учество                                        |                                          | 10 %             |                           |        |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка)    |                                                            | до 50 бода                               | 5 (пет) (F)      |                           |        |
|     |                                             |                                                            | 51 х до 60 бода                          | 6 (шест) (E)     |                           |        |
|     |                                             |                                                            | 61 х до 70 бода                          | 7 (седум) (D)    |                           |        |
|     |                                             |                                                            | од 71 до 80 бода                         | 8 (осум) (C)     |                           |        |
|     |                                             |                                                            | од 81 до 90 бода                         | 9 (девет) (B)    |                           |        |
|     |                                             |                                                            | од 91 до 100 бода                        | 10 (десет) (A)   |                           |        |
| 19. | Услов за потпис и за полагање завршен испит |                                                            | Присуство на предавањата од минимум 51%. |                  |                           |        |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата          |                                                            | Македонски јазик                         |                  |                           |        |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата |                                                            | Евалуација и самоевалуација              |                  |                           |        |
| 22. | Литература                                  |                                                            |                                          |                  |                           |        |
|     | 22.1.                                       | Задолжителна литература                                    |                                          |                  |                           |        |
|     |                                             | Реден број                                                 | Автор                                    | Наслов           | Издавач                   | Година |
|     |                                             |                                                            | Димитар Бајалциев                        | Вовед во правото | Арт и Арт студио - Скопје | 2009   |